


# Ноември 2022



# МЕСЕЧЕНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДВИЖЕЊА


Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е  
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

www.mapas.mk ☎ 02/3224-229

# ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

Во текот на ноември 2022 година, растот на светските пазари на капитал е со поголем интензитет што се должи на најавите за помало зголемување на референтните каматни стапки и очекувањата за смирување на инфлацијата и нејзиното достигнување на врвот.

Глобалниот индекс MSCI ACWI го продолжува растот кој започна во октомври и кој за месец ноември изнесува 7,60%, додека неговата вредност од почетокот на годината сè уште е помала за 16,42%. Гледано по региони, најголем пораст имаат азиските акции мерени преку MSCI Asia - Pacific индексот со 14,84%, а по нив следи индексот MSCI Emerging Market кој ги опфаќа земјите во развој и брзорастечките економии со раст од 14,64%. Најмал раст од 5,38% забележан е кај американските акции прикажани преку S&P 500 индексот.



MSCI ASIA - PACIFIC - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 13 земји од регионот Азија-Пацифик

MSCI EMERGING MARKET - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 25 земји во развој

STOXX 600 - Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)


S&P 500 - Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација

MSCI ACWI - Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 47 држави

Извор: Блумберг

# ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ

Во текот на месецот вредноста на МБИ-10 индексот се намали за 1,72%, но од почетокот на годината е -9,68%. Најголем пад во текот на ноември имаа акциите на НЛБ Банка со 4,96%, додека најголем раст од 2,06% имаа акциите на Алкалоид. Од почеток на годината, најголем раст имаат акциите на Македонски Телеком кој изнесува 1,45%, а најголем пад имаат акциите на Стопанска банка Битола и НЛБ Банка со 23,87% и 21,90%.



Извор: Блумберг


# ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Приносите на обврзниците по долг период на раст, во овој месец забележаа пад со оглед на очекувањата за помало зголемување од претходно на клучните каматни стапки од страна на централни банки кои сепак ќе се задржат до рестриктивната монетарна политика.

На крајот на месецот, највисок принос од анализираниите обврзници има македонската со принос од 5,84%, додека јапонската десетгодишна обврзница како и претходно има најнизок принос кој останува 0,25%.





Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници




\*Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 03/10/2028  
Извор: Блумберг

# ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

После големиот пад со почетокот на војната во Украина, руската рубља (RUB) целосно ја врати изгубената вредност во однос на еврото и го надмина нивото од почеток на годината за значителни 34,19%, но со пад во месец ноември од 4,27%. Најголем раст на вредноста во однос на еврото имаше јапонскиот јен (JPY) чија вредност за месецот се зголеми за 2,29%. Во текот на ноември, американскиот долар (USD) остварува нов пад кој изнесува 5,05%. Најголем пад од почеток на годината споредено со еврото има јапонскиот јен (JPY) изнесувајќи 8,89%.



Движење на светските валути во однос на еврото (EUR)



Извор: Блумберг